

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) (во натамошниот текст:Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-4692/2014 од 26.02.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, застапуван од ВД Директорот-Билјана Јарчевска , донесоа

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности утврдени со Записникот број 16-4692/2014 од 26.02.2015 година да ги преземе следните мерки во роковите и од страна на одговорните лица и тоа:

1. Центарот да го преиспита Решението број УП1-3006-338 од 22.08.2014 година за регулирање на личните односи и непосредните контакти на малолетното дете Н.Н. со родителот Ф.М., на начин што ќе спроведе постапка во која целосно и правилно ќе ја утврди фактичката состојба и ќе донесе ново соодветно решение во зависност од утврдената состојба, согласно член 14 став 1 и 3, член 79 став 3 и 4, член 83, член 84 став 1 и член 87 став 1 од Законот за семејството.

Одговорни лица: Директорот, раководителот на одделението и стручните работници

Рок: 15 Април 2015 година

-постојана задача

2. Се задолжува Директорот веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги известат инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика, дали се извршени наредените инспекциски мерки, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 161/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспекторите за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика извршија вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје на ден 23.02.2015 година над примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторите составија записник број 16-4692/2014 од 26.02.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 26 .02.2015 година под број 16-4692/2014.

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита:

Виш инспектор- Благица Пирова

Инспектор-Зорица Цветковска